

СООПШТЕНИЕ ЗА УПИС НА НОВИ СТУДЕНТИ НА II ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА ФИНКИ

Уписот на новите студенти согласно објавените решенија за прием
на **II циклус на студии** во учебната **2018/2019** ќе се врши на
11.03 и 12.03.2019
година

од **09:00** до **15:00 ч** во службата за студентски прашања на ФИНКИ.

Потребни документи за запишување:

1. **Индекс**
2. **2 (две) фотографии 3,5 см x 4,5 см и 1 (една) 2 см x 3 см**
3. **Доказ за државјанство на РМ (уверение или решение)**
4. **Извод од матичната книга на родените**
5. **Образец за запишување семестар со 50,00 ден. админ. такса**
6. **Интерен пријавен лист (PDF документ)**
7. **Статистички образец за II циклус на студии – ШВ.80А**
8. **Договор за студирање (за едногодишни и двогодишни студии)
кој се добива и потпишува на денот на уписот**
9. **Доказ за уплата на прва рата во висина од 900 евра за
едногодишните студии односно 625 евра за двогодишните студии во
денарска противвредност според среден курс на Народна Банка на Р.
Македонија.**

Шифра	Студиска програма	Траење на програмата во години
1.	Интернет технологии	1 година
2.	Софтверско инженерство	1 година
3.	Интелигентни системи	1 година
4.	Биоинформатика	1 година
5.	Екоинформатика	1 година
6.	Паметни поврзани системи	1 година
7.	Компјутерски науки	1 година
8.	Безбедност, кодирање и криптографија	1 година
9.	Управување со информатички технологии	1 година
10.	Пресметување во облак	1 година

11.	Едукација во ИКТ	1 година
12.	Статистика и актуарска математика	1 година
13.	Интернет технологии	2 години
14.	Софтверско инженерство	2 години
15.	Интелигентни системи	2 години
16.	Биоинформатика	2 години
17.	Екоинформатика	2 години
18.	Паметни поврзани системи	2 години
19.	Компјутерски науки	2 години
20.	Безбедност, кодирање и криптографија	2 години
21.	Статистика и актуарска математика	2 години
22.	Управување со информатички технологии	2 години
23.	Пресметување во облак	2 години

Уплатата се врши во денарска противвредност според средниот курс на НБРМ на денот на уплатата

НАЛОГОДАВАЧ		НАЛОГ ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ		ПРИМАЧ
Назив на налогодавач		Назив на примач		
Име и презиме на студентот		Буџет на РМ - УКИМ - Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Скопје		
Адреса на живеење на студентот		Буџет на РМ - УКИМ - Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Скопје		
Банка на налогодавач		Банка на примач		
		НАРОДНА БАНКА НА РМ		
Сметка на налогодавач		Сметка на примач		
		100000000063095		
Даночен број или (ЕМБГ)		Износ		
ЕМБГ на студентот		МКД		
Повикување на број задолжување		Уплатна сметка		
Цел на дознаката		Сметка на буџетски корисник - единка корисник		
Пријава за упис на II циклус студии - шифра и име на програма		1600161700 788 13		
Потпис		Приходна шифра и програма		
		723012 41		
		Образец ПП50		

НАЛОГОДАВАЧ		НАЛОГ ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ		ПРИМАЧ
Назив на налогодавач		Назив на примач		
Име и презиме на студентот		Буџет на РМ		
Адреса на живеење на студентот		Народна банка на РМ		
Банка на налогодавач		Банка на примач		
		НАРОДНА БАНКА НА РМ		
Сметка на налогодавач		Сметка на примач		
		100000000063095		
Даночен број или (ЕМБГ)		Износ		
ЕМБГ на студентот		МКД		
Повикување на број задолжување		Уплатна сметка		
Цел на дознаката		Сметка на буџетски корисник - единка корисник		
Административна такса		840 XXX 03161		
Потпис		Приходна шифра и програма		
		722313 00		
		Образец ПП50		

XXX - вметнете го бр. на општината

Административната такса може да ја уплатите и преку СМС порака на бројот 144 166 со префикс на мобилен оператор со содржина TM <ime> <Prezime> <suma>